

БИЗНИС ПЛАНОТ НА ТЕЛЕКОМ И НАЈАВАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИТЕ АКЦИИ - ПРИЧИНА ЗА НЕРВОЗА



СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ШПЕКУЛАЦИИ ВЛАДАТА ЌЕ ПРОДАВА 31 ПРОЦЕНТ ОД ДРЖАВНИТЕ АКЦИИ

Пишува:
Рената МАТЕСКА

Дури и Европејците ни порачаа и ни потенцираа дека доколку сакаме да стигнеме таму каде што сме тргнале, тогаш неизбежно ќе мораме да се "решиме" од монополските позиции на некои компании, како што во случајов се Македонски телекомуникации, чие стопанисување по приватизацијата граѓаните скапо го платија, чувствувајќи го секое "ало, ало" како кошмар!

Згора на тоа, имаше бранови отпуштања, кои веројатно и ќе продолжат, а изненадување за јавноста беше одлуката на Владата токму сега да ги продаде оние 47 проценти од акциите кои ги поседува во Телеком, што предизвика лавина реакции.

А секако уште поинтересни се информациите за профитот на Македонски телекомуникации и на Мобимак, кој во првите шест месеци од 2005 година изнесувал 75 милиони евра.

Унгарците од "Матав" ќе ги запомине, а со оглед на тоа дека нема сериозни абери за конкуренција, и по тоа што тие за наредната година планираат нови поскапувања, максимизирање на профитот, зголемување на приходите. Значи, за рекордно

практично да ја примениме пораката на европскиот претставник во Република Македонија, господинот Ерван Фуере, кој јасно и гласно ни порача:

"Справете се со монополите".

Можеби сè ќе се среди до година, кога Македонски телекомуникации конечно ќе се здобијат со конкуренција, со што ќе се изгуби нивната монополска позиција!

ПОСКАПО "АЛО, АЛО" И ОТПУШТАЊА???

Она што јавноста можеше да го слушне преку медиу-

зацијата на потрошувачите на Македонија. Оттаму ни кажаа дека претседателката Маријана Лончар Велкова сè уште нема изградено став во врска со ваквите најави.

Во бизнис планот на Телеком за идната година, презентирани во спомнатиот медиум, не се потенцира дека ќе има нови отпуштања, но затоа, пак, испланирале да поделат половина милион евра за отпремнини. Останува непознаница чуму тие пари, ако не отпуштаат вработени.

Инаку, според Програмата за реструктурирање на Телеком, беше најавено дека на

КОГА ЌЕ ГИ ПОСЛУ ЌЕ СЕ СПРАВВИМЕ

време го утрослучија тоа што го дадоа за Телеком, коментираат граѓаните!

На информациите во јавноста околу бизнис планот и

мите во државава, претставуваше уште едно непријатно изненадување и тоа предно-вогодишно. Според извештајот презентирани на А1 теле-

почетокот на наредната година компанијата треба да го намали бројот на вработените за 550 работници. Од нив половина се технолошки вишок и им се нуди социјален пакет со отпремнини во износ од 11.000 евра, додека на другите им се нуди отпремнина од 5.000 евра и прераспределба на други работни места, со гаранција за работа од уште две години. Вработените, оние кои се најдоа на црниот список, негодуваа, а Синдикатот е со коментар:

"Не е спорно што фирмата се реструктурира и што смета дека ѝ е потребна рационализација, туку е спорен начинот на кој сакаат да отпуштат 550 прекубројни работници".

Синдикалците посочуваат дека синдикалниот пакет со отпремнини, кој им се нуди на вработените во Телеком, не е резултат на заедничкиот договор меѓу Синдикатот и раководството на компанијата. Според нив, иако планираните отпуштања се спо-

Годинава, Македонски телекомуникации и Мобимак, од "ало, ало" ќе остварат добивка од 140 милиони евра, а за наредната година планираат да заработат пет милиони повеќе, а се разбира, за тоа ќе ги зголемат цените!

Контрадикторни ставови на власта и на опозицијата во врска со најавите за продажба на 47 проценти државни акции во Телеком.

новите поскапувања, портпаролот на Македонски телекомуникации, Валентина Недкова, вели:

"Бизнис планот е интересен документ, официјално ништо не е соопштено. Тоа не е документ за официјална употреба".

Редно е да ја повториме и

визија, во јуни наредната година ни претстои ново поскапување на импулсите за 20 проценти. На ваквите најави портпаролот Недкова нема коментар и официјален став. За евентуално ново поскапување на телефонскиот импулс во 2006 година побавме мислење од Органи-



АПСУРД Е ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ ВО ПРОФИТАБИЛНА ФИРМА, ВЕЛИ ВАСКО ТОДОРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ "АКЦИОНЕР"

"Директно доаѓаат во судир одредбите од договорот и владината одлука, која е донесена од Влада, независно која била во тој момент, и отворен е судски процес кој изричито бара дека во случај на оттуѓување, односно продавање на владиниот пакет во кој не може да бидат земен предвид тие 2 процента", велат синдикалците од Телеком, кои најавија дека правдата ќе ја бараат на суд.

"Во приватизацијата на Македонски телекомуникации, од оној капитал кој не е продаден државата имаше обезбедено 2 отсто за акциите на вработените, кои до ден денес не им ги даде. Многу е чудно што до сега не се

сè се губи", велат правните консултанти.

Прашање е на момент зошто токму сега се продаваат акциите. Пред граѓаните мора да се каже што е мотивот и зошто се прави тоа.

"Апсурд е да се продаваат акции во компанија која работи профитабилно. Доколку дојде до тоа, тука има некои заткулисни игри. Зошто вакви работи се случуваат токму пред избори и зошто власта ќе ги искористи парите. За споредба да ги прашаме акционерите од цементарница "Усје" како се чувствуваат што ги продадоа акциите и еднократно зедеа пари, а оние три отсто што не ги продадоа, доживотно со поко-

ШАМЕ ЕВРОПЕЈЦИТЕ И СО МОНОПОЛИТЕ?!

Ке поскапат електричната енергија, парното, прехранбените продукти, а ако се точни шпекулациите и телефонскиот импулс. Останува нејасно како ќе преживуваат обичните граѓани покрај вакво бран поскапувања?

МОМЕНТ ЛИ Е ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ?

Најавата на Владата за продажба на акциите во Телеком наиде на големо изненадување од страна на граѓаните.

Никој ништо не презеде за да ги натера Унгарците да им поделат 2 отсто од акциите на компанијата на повеќе од 3.000 лица кои работеле или, пак, сè уште работат во Телеком. На најавата за продажба на државните акции реагираше и Синдикатот на Македонски телекомуникации, со оглед на фактот дека уште од 2002 година има владина одлука за распределба на 2 процента од акциите.

спомнуваа акциите на Владата во Телеком, одеднаш се појавија и со образложение дека со тоа ќе се прикрие буџетската дупка. Но, зошто сега би ја покривале? Се остава благо сомневање дека пред парламентарните избори дел од тие пари ќе бидат потрошени ненаменски. Не е јасно дури ниту како ќе ги продаваат. Не ми е јасно од кој аспект е вистински момент за продажба на акциите во Телеком? Голема дивиденда од Телеком влегува директно во Буџетот, а со продажба на државните акции тоа се губи трајно. Сакам да нагласам дека овој вид продажба, без јавноста да биде информирана која е целта, кој е бенефитот, обврските кон меѓународната заедница и глобалните стратегии и што го очекува народот, и позитивно и негативно, со оглед дека дивидендата влегува во Буџетот и тука губи граѓанинот. Таа дивиденда е од народот и за народот. Сега, доколку се продадат акциите,

ленија земаат 10 пати поголеми средства", вели Васко Тодоровски, претседател на Здружението на граѓани "Акционер".

Но, во интерес на објективноста се обидовме да ја слушнеме и другата страна, односно власта, која инсистира за продажба на акциите.

"Проценивме дека ова е најповолниот период за продажба на државните акции во Телеком. Со оглед дека годинава Владата прв пат ја доби дивидендата од Македонски телекомуникации, сметаме дека има сериозен проблем со неговото добивање воопшто. Наскоро Телеком ќе се соочи со конкуренција, а граѓаните иритирани од досегашниот однос на 'Матв', секако ќе ги изберат другите варијанти, така што акциите во Македонски телекомуникации значително ќе обезвреднат. Така, сега за нив може да се постигне добра цена, во периодот пред да дојде конкуренцијата", тврдат нашите извори од власта.

"ЖЕШКИТЕ" ТЕЛЕФОНИ ИМ ГО ЗАГОРЧИЈА ЖИВОТОТ НА ГРАЃАНИТЕ

ред Законот за работни односи, тоа не може да се направи без почитување на Колективниот договор, кој предвидува секое отпуштање да го одобри Синдикатот. Од лицата одговорни за односи со јавност од Македонски телекомуникации, во врска со отпуштањата добивме одговор дека "програмата е во тек".